



ANIMA MUNDI

Здружение за заштита на животни • Animal Protection Association  
Ордан Пиперката 33, 1000 Скопје • Тел: 070 / 234 906  
anima.mundi.sk.mk@gmail.com

**До:**

Собрание на Република Македонија  
Комисија за земјоделство, шумарство и водостопанство  
Координатори на пратенички групи  
Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство  
Агенција за храна и ветеринарство  
Влада на Република Македонија

**Предмет: Мислење, коментари и предлог амандмани врз Нацрт законот за измена и дополнување на законот за заштита и благосостојба на животните**

Почитувани,

Со цел суштинско и квалитативно унапредување на Законот за заштита и благосостојба на животните со кој ќе се овозможи зголемена безбедност и здравствена заштита на населението на Република Македонија, воедно во контекст на заклучокот од Извадок од нацрт записникот од 101 седница на Владата на Република Македонија,

**ви доставуваме Коментари и предлог амандмани врз Нацрт законот за измена и дополнување на законот за заштита и благосостојба на животните**, изработени од нашето здружение и **поддржани од 16 македонски здруженија за заштита на животните**<sup>1</sup>. Предложените законски решенија се меѓусебно поврзани и прават една правна целина.

---

<sup>1</sup> Предлог-измените на Законот за заштита и благосостојба на животните се поддржани од:

**ГЛАСОТ НА ЖИВОТНИТЕ** – Здружение за заштита на животни, Велес  
**МАЛИ ХЕРОИ** – Здружение за заштита на животни, Битола  
**ANIMAL WORLD** – Здружение за заштита на животни, Струга  
**ВТОРА ШАНСА** – Здружение за заштита на животни, Кочани  
**Е.Д.Е.Н.** – Здружение за заштита на животни и животна средина, Скопје  
Граѓанска иницијатива „**КАНЕ КОРЗО**“, Скопје  
**ФАУНА** – Здружение за заштита на животни и животна средина, Струмица  
**СПАСИ ЖИВОТ** – Здружение за заштита на животни, Штип  
**СРЦЕ ЗА ЖИВОТНИТЕ** Тиквеш, Кавадарци  
**АНИМАЛИА** – Здружение за заштита на животни, Охрид  
**Daisy Family Rescue**, Скопје  
**ПРО АНИМА** - Здружение за заштита на животните, Берово  
**Помош на животните**, Прилеп  
ДРУШТВО ЗА ЗАШТИТА НА ЖИВОТНИТЕ "СРНА"  
**Helping strays in Ohrid**, Macedonia  
**ПРИЈАТЕЛИ НА ЖИВОТНИТЕ** - Здружение за заштита на животни, Прилеп



ANIMA MUNDI

Здружение за заштита на животни • Animal Protection Association  
Ордан Пиперката 33, 1000 Скопје • Тел: 070 / 234 906  
anima.mundi.sk.mk@gmail.com

## **ФОКУСОТ ВО ПРЕДЛОГ ЗАКОНСКИТЕ ИЗМЕНИ КОИ ВИ ГИ ДОСТАВУВАМЕ Е СТАВЕН ВРЗ:**

**1. Јасна, децидна забрана за еутаназија како механизам за справување со бездомната популација кучиња** затоа што усмртувањето се применува со децении и не донело резултат, го продлабочило проблемот, дало можност на надлежните (општините) наместо трајно решавање, само да симулираат привидно намалување фокусирајќи се на краткорочни ефекти (пр. само за време на траење на сопствениот мандат), а потоа драстично продлабочување на проблемот. Рутинското убивање не само што не го решило проблемот, туку ги изложил/ги изложува граѓаните на опасност. Доколку убивањето давало позитивни резултати во надминување на проблемот, истиот во Република Македонија одамна ќе беше решен. Во овој контекст не само држави како Романија, Бугарија, Унгарија, туку и Република Македонија е пластичен пример и показател за неуспех кој се должи на континуирана примена на погрешни мерки и стратегии. Сега откако за прв пат коректно се уредува одговорното сопствеништво во рамки на законот ( на која што ургентност и важност укажувавме со години, затоа што неодговорните сопственици се причинител бр. 1 за прилив на нови и нови на бездомни кучиња на улиците) итно е потребно со закон да се забрани убивањето на бездомните животни и спречи произволноста, неодговорноста, нехуманоста со која општинските власти манипулираат, животните се убиваат, се трошат општинските ресурси, а проблемот се продлабочува до недоглед.

**2. Дефинирање на дополнителни забранети постапки со цел да се унапреди заштитата и благосостојбата на животните** (пр: **Забрана за трчање или влечење на животни заврзани за моторно превозно средство кое е во движење - Забрана за чување на кучиња постојано врзани на ланец или во бокс, без да се овозможи слободно движење надвор од тој бокс - Забрана за колење и усмртување на животни во ритуални обреди, надвор од кланици - Забрана за одгледување на кокошки во основен кафезен систем – Забрана за чување, одгледување и користење копитари во урбана средина – Забрана за користење на копитари за извлекување дрва)**

**3. Воведување на можност директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство, во случаи на прекумерно зголемување на бројот на уличните животни, да може да нареди мандаторна стерилизација/кастрација на домашните миленици на одредена територија, на сметка на општината, општините во град Скопје односно градот Скопје.** Оваа мерка е од времен карактер, сè додека не се намали бројот на бездомни животни на конкретната територија. Оваа мерка ја предлагаме по пример на Законот за заштита и благосостојба на животните од Република Хрватска каде истата е воведена и најде примена во 130 општини/градови, вклучително град Загреб. Воедно потенцираме дека еутаназијата на бездомните животни е



ANIMA MUNDI

Здружение за заштита на животни • Animal Protection Association  
Ордан Пиперката 33, 1000 Скопје • Тел: 070 / 234 906  
anima.mundi.sk.mk@gmail.com

строго забранета со законот во Република Хрватска и овие две мерки меѓусебно се комплементарни.

**4. Воведување нови законски одредби кои би овозможиле примената на законот да биде пофлексибилен**, општините во недостиг на финансиски средства или инфраструктура, или по проценка на ефект да можат да спроведуваат програма за намалување на бројката бездомни животни во соработка со здруженија, ветеринарни станици, граѓаните (пример ваучер систем или мобилни клиници кои би опслужувале повеќе општини и сл). Ова го сметаме за исклучително важно, бидејќи до сега Законот оневозможува се друго освен дејствување во рамки на стационари што е скапо, непотребно, неодржливо.

- Со законот да се дозволи соработка со меѓународни организации и нивно директно (волонтерско) ангажирање во Република Македонија со цел намалување на бројката бездомни животни. Ова е неопходно со цел да во иднина повторно не пропуштиме помош која сме ја обезбедиле од некои од најсилните меѓународни организации, но не сме можеле да ја реализираме бидејќи таков вид директни интервенции не дозволувало нашето законодавство (оиевозможени стерилизации и соработка со ветеринарни тимови од <http://www.enpa.it> <http://worldvets.org/>).

**5. Законско овластување на здруженијата за заштита на животни за спроведување одредени одредби на законот, вршење надзор, проверка на одговорното сопствеништво, т.е. измени од кои би произлегла можноста за наменски овластена служба за заштита на животните формирана од претставници на здруженијата за заштита на животни.** Во моментов единствено надлежна за да постапува во случаи на мачење, злоупотреба, занемарување, неодговорно сопствеништво и напуштање на животните во Република Македонија е ветеринарна инспекција при Агенција за храна и ветеринарство. Меѓутоа ветеринарна инспекција има бројни други надлежности, а и не е специјализирана за заштита на животни. Како последица на тоа, сведоци сме на неодговорно сопствеништво кое е основен причинител за постоење на бездомни животни на улиците; нелегална купопродажба на животните, борби со кучиња, пред сè во руралните средини при што повеќе „неупотребливите“ единки најчесто завршуваат на улица, како и исклучително бројни и екстремни случаи на насилство врз животните во Р. Македонија, кои без двоумење укажуваат на агресија и насилство во македонското општество – девијантни појави кои е неопходно да се превенираат, или кои доколку се случат е неопходно да бидат строго санкционирани. Таквите случаи се најчесто истражувани, откривани и пријавувани од здруженијата за заштита на животни. За жал фактичката состојба укажува дека по истите не се постапува соодветно, т.е. дека иако здруженијата ги евидентираат и пријавуваат, случаите не добиваат адекватна правна завршница. Наместо насилството врз животни да го третираме како сериозен показател за психолошка девијација и опасност во средината во која живееме, сведоци сме на случаи кога игнорираното насилството прераснува во екстремно насилство врз човек (пр.



ANIMA MUNDI

Здружение за заштита на животни • Animal Protection Association  
Ордан Пиперката 33, 1000 Скопје • Тел: 070 / 234 906  
anima.mundi.sk.mk@gmail.com

Лице кое првично сексуално злоставувало животни, обвинето за силување малолетник; лице кое ритуално масакрирало мачка, масакрирало член на семејство).

Почитувани, се надеваме дека конечно и сериозно ќе бидат разгледани нашите предлози кои се исклучиво во интерес на граѓаните и хуманиот третман на животните во Република Македонија.

Со надеж за позитивен одговор за соработка која е во духот на Програмата за работа на Владата 2017-2020 година,

Со почит,

Здружение за заштита на животни **Анима Мунди**

Здружение за заштита на животни АНИМА МУНДИ

Претседател Столе Велковски,

контакт 070 349 524; 077 487 253

[anima.mundi.sk.mk@gmail.com](mailto:anima.mundi.sk.mk@gmail.com)



### ПОДДРЖАНИ ОД:

**ГЛАСОТ НА ЖИВОТНИТЕ** – Здружение за заштита на животни, Велес  
**МАЛИ ХЕРОИ** – Здружение за заштита на животни, Битола  
**ANIMAL WORLD** – Здружение за заштита на животни, Струга  
**ВТОРА ШАНСА** – Здружение за заштита на животни, Кочани  
**Е.Д.Е.Н.** – Здружение за заштита на животни и животна средина, Скопје  
Граѓанска иницијатива „**КАНЕ КОРЗО**“, Скопје  
**ФАУНА** – Здружение за заштита на животни и животна средина, Струмица  
**СПАСИ ЖИВОТ** – Здружение за заштита на животни, Штип  
**СРЦЕ ЗА ЖИВОТНИТЕ** Тиквеш, Кавадарци  
**АНИМАЛИА** – Здружение за заштита на животни, Охрид  
**Daisy Family Rescue**, Скопје  
**ПРО АНИМА** - Здружение за заштита на животните Берово  
**ДРУШТВО ЗА ЗАШТИТА НА ЖИВОТНИТЕ "СРНА"**  
**Помош на животните**, Прилеп  
**Helping strays in Ohrid**, Macedonia  
**ПРИЈАТЕЛИ НА ЖИВОТНИТЕ** - Здружение за заштита на животни, Прилеп